



Врз основа на член 22, став 1, точка 8, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.5/2002), а во врска со дел II Проектни активности, точка 3. Стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош од Програмата на активностите на Општина Карпош во областа образование за 2020 година (Службен гласник на Општина Карпош бр.18/2020), а во врска со член 2 од Одлуката за објавување на Оглас за стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош бр.09-6266/8 од 29.10.2020 (Службен гласник на Општина Карпош бр.18/2020), Општина Карпош објавува оглас за стипендии за талентирани ученици

ОГЛАС

за доделување на стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година

1. Услови за доделување стипендија

- Да се жители на општината Карпош,
- Да се редовни ученици во VIII и IX одделение во општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош
- Да оствариле континуиран успех од најмалку 4.00 и примерно поведение во текот на школувањето од преходните две учебни години (2018/2019 и 2019/2020)
- Да имаат освоено I, II или III место на натпревари организирани од акредитирани здруженија на наставници

2. Критериуми за доделување стипендија

- Освоени I, II или III место на натпревари од областа на науката, литературата, техниката, културата и уметноста од преходните две учебни години (2018/2019 и 2019/2020)
- I, II или III место на општински натпревари(1.5, 1 ,0.5) бодови
 - I, II или III место на градски (регионални) натпревари (4 , 3 , 2) бодови
 - I, II или III место на државни натпревари (7 , 6 , 5) бодови
 - I, II или III место на меѓународни натпревари (10 ,9 ,8) бодови



*Освоени места од неакредитирани здруженија на наставници за организирање на ученички натпревари за основно образование нема да бидат земени во предвид.

*Освоените места на групни натпревари нема да бидат бодуваат

3. Потребни документи

Со барањето, учесниците на Огласот треба да достават:

- Потврда дека живее во Општина Карпош (адреса од личен документ),
- Потврда од училиштето дека е редовен ученик во VIII и IX одделение во учебната 2019/2020 во општинското основно училиште од подрачјето на Општина Карпош,
- Биографија на ученикот,
- Фотокопии од свидетелства од преходните две учебни години (2018/2019 и 2019/2020) од најмалку постигнат успех 4.00.
- Фотокопии од дипломи од освоени места на натпревари од областа на науката, литературата, техниката, културата од преходните две учебни години (2018/2019 и 2019/2020)
- Препорака од класен раководител / предметен наставник
- **Изјава на родител/старател дека ученикот не е примател на друга стипендија по било кој основ и на било која област, заверена на нотар.**

4. Висината на стипендијата и рангирање

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.500,00 денари месечно за освоени од 7 до 10 бода и 3.000,00, денари месечно за освоени над 10 бода за седум месеци во текот на учебната 2020/2021 година.

5. Начин на пријавување

Документите се доставуваат во Архивата на Општина Карпош или по пошта на ул. Радика бр. 9 ,Скопје, со назнака „За доделување стипендии на талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година “.



**ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК**

6. Рок за поднесување на документи

Рокот за поднесување на документите е заклучно со **20.11.2020** година. Документите на кандидатите кои не се комплетни и не се навремено доставени нема да бидат разгледувани.

Напомена: Еден кандидат може да оствари право само на една стипендија. Кандидатите кои конкурирале за повеќе различни стипендии по објавени огласи (спорт, образование, култура и др.) од Општина Карпош и ги исполнуваат условите за добивање на повеќе од една стипендија, ќе добијат известување од службите во општината и врз основа на сопствен избор ќе се определат за една од стипендиите.

**ГРАДОНАЧАЛНИК
ОПШТИНА КАРПОШ**
Стефан Богоев